



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 31 мај 2021 година

### Соопштение за печат

### Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците<sup>1</sup>: април 2021 година

- Во април 2021 година, просечната каматна стапка на вкупните кредити изнесува 4,58% и оствари минимален месечен пад од 0,01 п.п., додека на годишна основа е намалена за 0,28 п.п. Просечната каматна стапка на вкупните депозити забележа минимален месечен раст од 0,01 п.п. и изнесува 0,90%. Споредено на годишна основа, просечната каматна стапка на вкупните депозити е пониска за 0,21 п.п.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените<sup>2</sup> кредити, во април, е повисока за 0,15 п.п. на месечно ниво и изнесува 4,09%. На годишна основа, оваа каматна стапка е зголемена за 0,32 п.п. Просечната каматна стапка на новопримените депозити изнесува 0,62% и оствари месечен пад од 0,14 п.п., додека на годишна основа бележи минимален месечен раст од 0,01 п.п.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити<sup>3,4,5</sup>

	4.2020	6.2020	9.2020	12.2020	1.2021	2.2021	3.2021	4.2021
во % на годишно ниво								
<b>Вкупни кредити</b>	<b>4.86</b>	<b>4.80</b>	<b>4.70</b>	<b>4.63</b>	<b>4.62</b>	<b>4.61</b>	<b>4.59</b>	<b>4.58</b>
Корпоративен сектор	4.01	3.93	3.80	3.73	3.71	3.70	3.70	3.70
Домаќинства	5.65	5.63	5.53	5.46	5.45	5.43	5.40	5.37
<b>Новоодобрени кредити</b>	<b>3.77</b>	<b>3.94</b>	<b>3.99</b>	<b>3.78</b>	<b>3.98</b>	<b>4.25</b>	<b>3.94</b>	<b>4.09</b>
Корпоративен сектор	3.66	3.68	3.82	3.42	3.60	3.76	3.51	3.85
Домаќинства	4.38	4.42	4.51	4.38	4.56	4.68	4.61	4.49
<b>Вкупни депозити</b>	<b>1.11</b>	<b>1.09</b>	<b>0.98</b>	<b>0.95</b>	<b>0.93</b>	<b>0.92</b>	<b>0.89</b>	<b>0.90</b>
Корпоративен сектор	1.28	1.27	1.14	1.22	1.22	1.20	1.15	1.19
Домаќинства	1.09	1.07	0.96	0.92	0.89	0.88	0.86	0.87
<b>Новопримени депозити</b>	<b>0.61</b>	<b>0.64</b>	<b>0.76</b>	<b>0.68</b>	<b>0.62</b>	<b>0.71</b>	<b>0.76</b>	<b>0.62</b>
Корпоративен сектор	0.37	0.43	0.74	0.38	0.40	0.39	0.75	0.65
Домаќинства	1.01	0.85	0.78	0.85	0.66	0.86	0.77	0.61

Извор: НБРСМ.

<sup>1</sup> Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija\\_MIR\\_07\\_2018\\_mak.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf)

<sup>2</sup> Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити/новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити/кредити (којшто од месец во месец може познателно да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.

<sup>3</sup> Ефектите од промените во методологијата објавени во информацијата на 20 јули 2018 година ([www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija\\_za\\_promeni\\_vo\\_monetarnata\\_statistika\\_mk.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf)) не се согледуваат кај поединечните категории каматни стапки на депозитите/кредитите (во денари без валутна клаузула, во денари со валутна клаузула и во странска валута), туку само кај агрегираните каматни стапки (во денари и во странска валута) коишто не се предмет на анализа во соопштението, но се објавуваат на интернет-страницата на НБРСМ.

<sup>4</sup> Во август 2020 година е укината дозволата за основање и работење на една банка. Податоците за каматните стапки за јули 2020 година ги вклучуваат јунските податоци за каматните стапки за оваа банка.


<sup>5</sup> Податоците за каматните стапки од август 2020 година не ги вклучуваат податоците за една банка на која во август 2020 година ѝ е укината дозволата за основање и работење и е отворена стечајна постапка.




## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

### 1. Каматни стапки на корпоративниот сектор<sup>6</sup>


- Во април, просечната каматна стапка на вкупните кредити одобрени на корпоративниот сектор, е непроменета трет месец по ред и изнесува 3,70%. Споредено на годишно ниво, просечната каматна стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор е намалена за 0,31 п.п.




Извор: НБРСМ.



- Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор, овој месец, е зголемена за 0,34 п.п. на месечно ниво и изнесува 3,85%. Нагорната промена се должи на растот кај сите компоненти на оваа каматна стапка, и тоа: каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,74 п.п.) и каматните стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 0,31 п.п. и 0,22 п.п., соодветно). Во споредба со истиот месец претходната година, оваа каматна стапка е повисока за 0,19 п.п.



Извор: НБРСМ.





<sup>6</sup> За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во април, каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор, изнесува 1,19% и бележи месечен раст од 0,04 п.п. Анализирани по валута, месечниот раст во целост произлегува од повисоките каматни стапки на депозитите во странска валута (за 0,25 п.п.), додека каматните стапки на денарските депозити без и со валутна клаузула бележат пад (за 0,05 п.п. и 0,01 п.п., соодветно). Анализирани на годишна основа, каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор е намалена за 0,09 п.п.
- Кај каматната стапка на новопримените депозити<sup>7</sup> на корпоративниот сектор, овој месец, е остварен пад од 0,10 п.п. на месечна основа и изнесува 0,65%. Надолната промена целосно е резултат на пониските каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,24 п.п.), додека каматните стапки на депозитите во странска валута и каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула се зголемени (за 0,78 п.п. и 0,03 п.п., соодветно). На годишна основа, оваа каматна стапка бележи зголемување од 0,28 п.п.

### 2. Каматни стапки на домаќинствата<sup>8</sup>



Извор: НБРСМ.

- Во април, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата е намалена за 0,03 п.п. и изнесува 5,37%. Падот на месечна основа се должи на намалувањето на каматните стапки кај сите компоненти: каматните стапки на денарските кредити без и со валутна клаузула и каматните стапки на кредитите во странска валута (за по 0,03 п.п., соодветно). Споредено на годишна основа, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата бележи намалување од 0,28 п.п.


<sup>7</sup> Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекиниот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

<sup>8</sup> За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.




## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Овој месец, кај просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата е остварен пад од 0,12 п.п. и таа изнесува 4,49%. Надолната промена се должи на пониските каматни стапки на кредитите во странска валута (за 0,30 п.п.) и денарските кредити без валутна клаузула (за 0,05 п.п.), при забележан раст на каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,03 п.п.). Во споредба со април претходната година, каматната стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата е зголемена за 0,11 п.п.



Извор: НБРСМ.



- Просечната каматна стапка на вкупните депозити на домаќинствата, во април, бележи минимален месечен раст од 0,01 п.п. и изнесува 0,87%. Притоа, растот целосно е резултат на зголемените каматни стапки на депозитите во странска валута (за 0,02 п.п.), во услови кога каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула се непроменети, а каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула бележат пад (за 0,01 п.п.). Оваа каматна стапка оствари пад од 0,22 п.п., споредено на годишна основа.
- Во април, кај каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата<sup>9</sup> е забележан пад од 0,16 п.п. на месечно ниво и таа изнесува 0,61%. Падот се должи на пониските каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,16 п.п.) и каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,05 п.п.). Четврти месец по ред, кај банките и штедилниците не се евидентирани новопримени денарски депозити со валутна клаузула. Анализирани на годишно ниво, каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата е намалена за 0,40 п.п.

<sup>9</sup> Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекинот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



## Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

\*\*\*

### Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

[http://www.nbrm.mk/statistika\\_na\\_kamatni\\_stapki.nspх](http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspх)

Методолошки објаснувања:

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija\\_MIR\\_07\\_2018\\_mak.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf)

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

[http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar\\_na\\_objavuvanje\\_podatoci.pdf](http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf)

Месечни податоци за каматните стапки: 30 јуни 2021 година (референтен пресек заклучно со мај 2021 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: [contact.statistika@nbrm.mk](mailto:contact.statistika@nbrm.mk) или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/110/108).